



Government
of Canada

Canadian Food
Inspection Agency

Gouvernement
du Canada

Agence canadienne
d'inspection des aliments

REFERENCE NUMBER: _____
РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ

**VETERINARY HEALTH CERTIFICATE / ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ
FOR DOMESTIC PORCINE ANIMALS (SUS SCROFA) INTENDED FOR BREEDING AND/OR
PRODUCTION AFTER IMPORTATION TO MACEDONIA/
ЗА ДОМАШНИ СВИЊИ (SUS SCROFA) НАМЕНЕТИ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ И/ИЛИ ПРОИЗВОДСТВО ПО
УВОЗ ВО МАКЕДОНИЈА**

COUNTRY / ЗЕМЈА:

| | | | | | |
|--|----------------------|--|---|---|----------------------|
| I.1. Consignor / Испраќач Name / Име Address / Адреса Tel./ Тел. | | I.2. Certificate reference number/ Референтен број на сертификатот | | I.2.a | |
| I.3. Central Competent Authority / Централен Надлежен Орган | | | | | |
| I.4. Local Competent Authority / Локален Надлежен Орган | | | | | |
| I.5. Consignee / Примач Name / Име Address / Адреса Postal code / Поштенски број Tel./ Тел. | | I.6. | | | |
| I.7. Country of origin/ Земја на потекло | ISO code/ ИСО код | I.8. Region of origin/ Подрачје на потекло | Code/ Код | I.9. 3 Country of destination / емја на дестинација | ISO code/ ИСО код |
| | | | | I.10. Region of destination / Подрачје на дестинација | Code/ Код |
| I.11. Place of origin / Место на потекло Name / Име Address / Адреса Name / Име Address / Адреса Name / Име Address / Адреса | | Approval number / Број на одобрение Approval number / Број на одобрение Approval number / Број на одобрение | | I.12. | |
| I.13. Place of loading / Место на натовар Address / Адреса | | Approval number / Број на одобрение | | I.14. Date of departure/ Дата на поаѓање Time of departure / Време на поаѓање | |
| I.15. Means of transport / Средства за транспорт Aeroplane/ Авион <input type="checkbox"/> | | Ship/ Брод <input type="checkbox"/> | Railway wagon/ Железнички вагон <input type="checkbox"/> | I.16. Entry BIP in RM / Влезно ВИМ на ГП во РМ | |
| Road vehicle/ Средство за патен сообраќај <input type="checkbox"/> | | Друго/ Other <input type="checkbox"/> | I.17. | | |
| Identification:/ Идентификација: Documentary references: Документ на кој се повикува: | | | | | |
| I.18 Description of commodity/ Опис на стоката/ | | | | I.19. Commodity code (HS code)/ Код на стоката (ХС код) | |
| I.21. | | | | I.20. Quantity / Количество | |
| I.23. Identification of container/seal number / Идентификација на контејнерот/број на пломба | | | | I.22. Number of packages / Број на пакувања | |
| I.25. Commodities certified for/ Пратките се наменети за | | | | Breeding/ Приплод <input type="checkbox"/> | |
| | | | | Fattening / Тов <input type="checkbox"/> | |
| I.26. | | | | I.27. 3 For import or admission into RM / а влез или увоз во РМ <input type="checkbox"/> | |

I.28. Identification of the commodities /
Идентификација на стоките

| Species (Scientific name/ Видови (Научно име) | Identification system/ Систем за идентификација | Identification number/ Број за идентификација | Age / Возраст | Sex / Пол |
|--|---|--|---------------|-----------|
|--|---|--|---------------|-----------|

SAMPLE

II. Health Information / ИНФОРМАЦИИ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈБА

II.1. Public health attestation / ИНФОРМАЦИИ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈБА

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the animals described in this certificate / Јас, долу потпишаниот официјален ветеринар, со ова потврдувам дека животните опфатени со овој сертификат:

- II.1.1. come from holdings which have been free from any official prohibition on health grounds, for the last 42 days in the case of brucellosis, for the last 30 days in the case of anthrax and for the past six months in the case of rabies and the animals have not been in contact with animals from holdings which did not satisfy these conditions / потекнуваат од одгледувалишта на кои не им била изречена забрана врз основа на здравствената состојба во последните 42 дена за бруцелоза, во последните 30 дена за антракс и последните шест месеци за беснило и не биле во допир со животни кои потекнуваат од одгледувалишта кои не ги задоволуваат овие критериуми;
- II.1.2. have not received / не примиле:
- any stilbene or thyrostatic substances / било какви стилбени или тироестатски супстанции,
 - oestrogenic, androgenic, gestagenic or β -agonist substances for the purposes other than therapeutic or zootechnic treatment (as defined in Council Directive 96/22/EC) / естрогени, андрогени, гестагени или бета-агонистички супстанции, освен за тераписки или зоотехнички третман (како што е опишано во националните прописи од областа на ветеринарното здравство во однос на резидуи и определени супстанции во суровини, живи животни и производи од животинско потекло, односно Директивата 96/22/ЕЗ).

II.2. Animal health attestation / Потврда за здравствената состојба на животните

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the animals described above meet the following requirements / Јас, долу потпишаниот официјален ветеринар со ова потврдувам дека горе споменатите животни ги исполнуваат следните услови:

- II.2.1. They come from the territory with code **CA-0 (CANADA)** ⁽¹⁾ which, at the date of issuing this certificate / тие потекнуваат од територија со код **CA-0 (CANADA)** ⁽¹⁾ која на денот на издавањето на овој сертификат:
- ⁽²⁾ either / или (a) has been free for 24 months from foot-and-mouth disease, for 12 months from rinderpest, African swine fever, classical swine fever, swine vesicular disease and vesicular exanthema, and for six months from vesicular stomatitis, and / е слободна 24 месеци од лигавка и шап, 12 месеци од чума кај говеда, африканска свинска чума, класична свинска чума, везикуларна болест кај свињи и везикуларен егзантем, и шест месеци од везикуларен стоматитис,
- ⁽²⁾ or / или (a) (i) has been free [for 24 months from foot and mouth disease] ⁽²⁾, for 12 months from rinderpest, African swine fever, vesicular exanthema, [classical swine fever] ⁽²⁾ and [swine vesicular disease] ⁽²⁾ and for six months from vesicular stomatitis, and / е слободна [24 месеци од шап и лигавка] ⁽²⁾, 12 месеци од чума кај говеда, африканска свинска чума, везикуларна егзантема, [класична свинска чума] ⁽²⁾ и [везикуларна болест кај свињи] ⁽²⁾, и шест месеци од везикуларен стоматитис
- (ii) has been considered free from [foot and mouth disease] ⁽²⁾ [classical swine fever] ⁽²⁾ and [swine vesicular disease] ⁽²⁾, since _____ (dd/mm/yy), without having had cases/outbreaks afterwards, and authorised to export these animals by Commission regulation (EC) No. 000/2010, of (dd/mm/yy), and / се смета дека е слободна од [Шап и лигавка] ⁽²⁾, [класична свинска чума] ⁽²⁾ и [везикуларна болест кај свињи] ⁽²⁾ од _____ (dd/mm/yyyy), без појава на ниту еден случај по овој датум, и е овластена за извоз на овие животни со Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр. 000/2010, од _____ (dd/mm/yyyy),
- (b) where during the last 12 months, no vaccination against these diseases has been carried out and imports of domestic cloven-hoofed animals vaccinated against these diseases are not permitted / каде во текот на последните 12 месеци не била извршена вакцинација против овие болести и увозот на домашни папкари вакцинирани против овие болести е забранет.
- II.2.2. They have remained in the territory described under point II.2.1 since birth, or for at least the last six months before dispatch to the Republic of Macedonia and without contact with imported cloven-hoofed animals for the last 30 days / престојувале на територијата спомената во точка II.2.1 од своето раѓање или за период од најмалку шест месеци пред испораката во Република Македонија и без никаков контакт со увезени папкари во последните 30 дена.
- II.2.3. They have remained in the holding(s) described under point I.11 since birth, or for at least 40 days prior to dispatch, and, during this period, in the holding(s) and in an area with a 10 km radius around the holding(s) of origin, there has been no case/outbreak if the diseases mentioned under point II.2.1 / тие престојувале на одгледувалиштата наведени во точка I.11, од своето раѓање или најмалку 40 дена пред испораката, при што во овој период во и околу одгледувалиштата на потекло во област со радиус од 10 km немало случај или жариште на некоја од болестите наведени во точка II.2.1.
- II.2.4.A They are not animals to be killed under a national program for the eradication of diseases, nor have they been vaccinated against the diseases mentioned under point II.2.1 / не се животни кои треба да се убијат согласно национална програма за ерадикација на болести, ниту се вакцинирани против болестите споменати во точка II.2.1.
- II.2.4.B ⁽²⁾⁽³⁾ They have been subjected within the past 30 days to a test for swine vesicular disease antibodies and a test for classical swine fever antibodies with negative results in both cases / биле подложени во последните 30 дена на тестирање за присуство на антитела на везикуларна болест кај свињи и тест за присуство на антитела на класична свинска чума при што се добиени негативни резултати
- II.2.4.C ⁽²⁾⁽⁴⁾ They have been subjected within the past 30 days to a buffered brucella antigen test for porcine brucellosis with negative results. / биле подложени во последните 30 дена на тестирање на бруцелоза кај свињи со бруцела антиген тест при што се добиени негативни резултати
- II.2.5. ⁽²⁾ They come from herds which are not restricted under the national brucellosis eradication program / тие потекнуваат од стада кои не се под ограничување согласно национална програма за сузбивање на бруцелозата.

II.2.6. They are/were ⁽²⁾ dispatched from their holding(s) of origin, without passing through any market / тие се/биле ⁽²⁾ испратени од нивното одгледувалиште(а) на потекло, без да минат низ сточни пазари

⁽²⁾ either / или directly to the Republic of Macedonia / директно во Република Македонија,

⁽²⁾ or / или to the officially authorised assembly centre described under reference box I.13 situated within the territory described under point II.2.1 / до одобрен собирен центар наведен во точка I.13 кој се наоѓа на територијата наведена под точка II.2.1,

and, until dispatched to the Republic of Macedonia / и, до испораката до Република Македонија:

(a) they did not come in contact with other cloven-hoofed animals not complying with at least the same health requirements as described in this certificate, and / не биле во контакт со други чапункари кои не ги исполнуваат условите наведени во овој сертификат;

(b) they were not at any place where, or around which within a 10 km radius, during the previous 40 days there has been a case/outbreak of any of the diseases mentioned under point II.2.1 / не биле сместени на места каде или околу кои во радиус од 10 km, во последните 40 дена имало случај или жариште на некоја од болестите наведени во точка II.2.1.

II.2.7. Any transport vehicles or containers in which they were loaded were cleaned and disinfected before loading with an officially authorised disinfectant / секое возило за транспорт или контејнер во кој биле натоварени биле исчистени и дезинфицирани пред товарењето со официјално одобрен дезифициенс.

II.2.8. They were examined by an official veterinarian within 24 hours of loading and showed no clinical sign of disease / биле испитани од официјален ветеринар во период од 24 часа пред да бидат натоварени при што не покажале клинички знаци на болест.

II.2.9. They have been loaded for dispatch to the Republic of Macedonia on _____ (dd/mm/yy) ⁽⁵⁾ in the means of transport described under reference box I.15 above that were cleaned and disinfected before loading with an official authorised disinfectant and so constructed that faeces, urine, litter or fodder could not flow or fall out of the vehicle or container during transportation / биле натоварени за ипраќање во Република Македонија (дд/мм/гггг) ⁽⁵⁾ во средства за транспорт наведени во точка I.15 погоре, кои биле исчистени и дезинфицирани пред товарењето со официјално одобрен дезифициенс кои се така конструирани да фецесот, урината и простириката или добиточната храна не може да истечат или испаднат од возилото или контејнерот за време на транспортот.

II.3. Animal transport attestation / Транспортна потврда

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the animals described above have been treated before and at the time of loading in accordance with the relevant provisions of Law on animal protection and welfare or equivalent Regulation (EC) No. 1005, in particular as regards watering and feeding, and they are fit for the intended transport / Јас, долу потпишаниот официјален ветеринар со ова потврдувам дека со животните опишани погоре е постапувано пред и за време на натоварот во согласност со релевантните одредби од Законот за заштита и благосостојба на животните, односно еквивалентната Регулатива (ЕЗ) Бр. 1/2005, посебно во однос на напојувањето и хранењето, и се подобни за престојниот транспорт.

II.4. ⁽²⁾ ⁽⁶⁾ Specific requirements / Посебни услови

II.4.1. ~~Aujeszky's disease is notifiable in the country referred to in point I.7 / во земјата наведена во точка I.7 болеста Ајетски задолжително се пријавува.~~

II.4.2. ~~According to official information, no clinical, pathological or serological evidence of Aujeszky's disease has been recorded for the last 12 months in the holding(s) of origin referred to in point I.11, and in those holdings situated in its vicinity within 5 km / согласно официјалните информации, нема клинички знаци, патолошки или серолошки докази за присуство на болеста Ајетски во последните 12 месеци на одгледувалитето(а) на потекло наведено во точка I.11, и во одгледувалишта кои се во непосредна близина и во радиус од 5 km.~~

II.4.3. ~~The animals referred to in reference box I.28 / животните наведени во точка I.28:~~

~~(a) prior to dispatch for exportation, have remained since birth in the holding(s) of origin referred to in reference box I.11 or they have remained in this(ese) holding(s) for the last three months and in others of equivalent status since birth / пред да бидат пратени за извоз, биле родени на одгледувалитето(тата) на потекло наведено во точка I.11 или престојувале на ова(ие) одгледувалиште(а) во последните три месеци и во други одгледувалишта со еднаков здравствен статус од нивното раѓање;~~

~~(b) have been isolated in accommodation approved by the competent authority for the last 30 days immediately prior to dispatch for export, without direct or indirect contact with other suidae animals / биле изолирани во објект одобрен од надлежниот орган во последните 30 дена пред да бидат испратени за извоз, без да бидат во директен контакт со други животни од родот "Suide";~~

~~(c) have been subjected to an ELISA test for the presence of g1 antibody ⁽⁷⁾ on sera taken at least 21 days after entry into isolation, with negative results; and, all animals in isolation have also given negative results to this test, and / биле тестирани со методот на ELISA за присуство на антитела ⁽⁷⁾ во серум земен 21 ден по ставањето во изолација, при што се добиени негативни резултати, и сите животни кои биле ставени во изолација дале негативни резултати на истиот тест~~

~~(d) have not been vaccinated against Aujeszky's disease and have not been in contact with vaccinated animals and the herd of origin has not been vaccinated during the previous 12 months / не се вакцинирани против болеста Ајетски и не биле во контакт со вакцинирани животни и животните од стадото на потекло не било вакцинирано во последните 12 месеци.~~

II.4.4. ⁽²⁾ ⁽⁸⁾ _____ [_____ (further requirements and/or tests / (понатамошни услови и/или тестирања) _____]

Official stamp and signature**Печат и потпис на службеното лице**Done at _____ on _____
Направено во _____ на _____Signature of Official Veterinarian / Потпис на официјалниот ветеринар
Canadian Food Inspection Agency / Канадска агенција за инспекција на храна
Government of Canada / Влада на КанадаOfficial Stamp
Официјален печатName of Official Veterinarian (in capital letters)
Име на официјалниот ветеринар (со печатни букви)**Notes / Забешки:**

This certificate is meant for live domestic porcine animals (*Sus scrofa*) intended for breeding or production. After importation the animals must be conveyed without delay to the holding of destination where they shall remain for a minimum period of 30 days before further movement outside the holding, except in the case of dispatch to a slaughterhouse / Овој сертификат е наменет за живи домашни свињи (*Sus scrofa*) наменети за приплод или производство. По увозот животните мора да се испорачаат без одложување до објектите на дестинација каде тие ќе останат минимум 30 дена пред понатаму да се преместат надвор од објектот, освен во случај на испорака до кланица.

Part I/Дел I

Box reference I.8 / Точка I.8: Provide the code of the territory as appearing in Part I of Annex 6 of Book of Rules on the procedures and checks in import and transit of live animals, aquaculture or products of animal origin, list of third countries approved for import and transit, the model veterinary health certificates or other documents accompanying the consignment with live animals, aquaculture or products of animal origin or equivalent Part I of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010. / Да се внесе кодот на територијата како што е во Дел I од Прилог 6 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло односно еквивалентниот Дел I од Анекс I на Регулативата (ЕУ) Бр 206/2010.

Box reference I.13 / Точка I.13: The assembly centre, if any, must fulfil the conditions for its approval, as laid down in the appropriate national veterinary legislation in Republic of Macedonia or equivalent Part 5 of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010. / Собирниот центар, ако има, мора да ги исполни условите за да добие одобрение, како што е наведено во соодветниот национален пропис од областа на ветеринарното здравство на Република Македонија односно еквивалентниот Дел 5 од Анекс I од Регулативата (ЕУ) Бр 206/2010.

Box reference I.15 / Точка I.15: Registration number (railway wagons or container and lorries), flight number (aircraft) or name (ship) is to be provided. In case of unloading and reloading, the consignor must inform the BIP of entry into Republic of Macedonia. / Треба да се внесе регистрационниот/от броеви/ј (железнички вагони или контејнери и камиони), број на лет (авион) или име (брод). Во случај на претовар и истовар, испраќачот треба да ги информира ВИМ на влез во Република Македонија.

Box reference I.23 / Точка I.23: For containers or boxes, the container number and the seal number (if applicable) should be included. / За контејнери или кутии, се внесува бројот на контејнерот и бројот на пломбата (ако постои).

Box reference I.28 / Точка I.28: Identification system: The animal must bear: / Систем за идентификација: Животното мора да има:

an individual number which permits tracing of their premises of origin. Specify the identification system (i.e. tag, tattoos, brand, chip, transponder) and the anatomic place used in the animal/ индивидуален број кој овозможува животните да се следат до одгледувалиштето од кое потекнуваат. Определен идентификационен систем (пр. маркица, тетоважа, жиг, чип, транспондер) и анатомското место кај животното каде се употребува,

an ear tag that includes the ISO code of the exporting country. The individual number must permit tracing of their premises of origin. / ушна маркица која го содржи ИСО кодот на земјата извозничка. Индивидуалниот број треба да овозможи животните да се следат до одгледувалиштето од кое потекнуваат.

Box reference I.28 / Точка I.28: Age: months / Возраст: месеци..

Box reference I.28 / Точка I.28: Sex: (M = male, F = female, C = castrated) / Пол: (M = машки, Ж = женски, К = кастрирани).

Part II/ Дел II:

(1) Code of the territory as appearing Part 1 of Annex 6 of Book of Rules on the procedures and checks in import and transit of live animals, aquaculture or products of animal origin, list of third countries approved for import and transit, the model veterinary health certificates or other documents accompanying the consignment with live animals, aquaculture or products of animal origin or equivalent Part I of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010. / Код на територијата како што е во Дел I од Прилог 6 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло односно еквивалентниот Дел I од Анекс I на Регулативата (ЕУ) Бр 206/2010.

(2) Keep as appropriate./ Заокружи соодветно.

(3) Supplementary guarantees to be provided when required in column 5 "SG" with the entry "B" of Part I of Annex 6 of Book of Rules on the procedures and checks in import and transit of live animals, aquaculture or products of animal origin, list of third countries approved for import and transit, the model veterinary health certificates or other documents accompanying the consignment with live animals, aquaculture or products of animal origin or equivalent Part I of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010 with the entry "B". / Дополнителни гаранции да се обезбедат кога за тоа има потреба во колоната 5 "SG" со ознаката "B" од Дел I од Прилог 6 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло односно еквивалентниот Дел I од Анекс I од Регулативата (ЕУ) Бр 206/2010 со ознаката "B".

(4) Supplementary guarantees to be provided when required in column 5 "SG" with the entry "C" of Part I of Annex 6 of Book of Rules on the procedures and checks in import and transit of live animals, aquaculture or products of animal origin, list of third countries approved for import and transit, the model veterinary health certificates or other documents accompanying the consignment with live animals, aquaculture or products of animal origin or equivalent Part I of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010 with the entry "C". / Дополнителни гаранции да се обезбедат кога за тоа има потреба во колоната 5 "SG" со ознаката "C" од Дел I од Прилог 6 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло односно еквивалентниот Дел I од Анекс I од Регулативата (ЕУ) Бр 206/2010 со ознаката "C".

(5) Date of loading. Imports of these animals shall not be allowed when the animals were loaded either prior to the date of authorization for exportation to the Republic of Macedonia of the territory referred to boxes I.7 and I.8, or during a period where restrictive measures have been adopted by the Republic of Macedonia against imports of these animals from this territory. / Датум на натовар. Увозот на овие животни нема да биде дозволен кога животните се натоварени или пред дозволената дата за извоз во Република Македонија од територијата спомената под I.7 и I.8, или за време на периодот кога се усвоени рестриктивни мерки од страна на Република Македонија за увоз на овие животни од таа територија.

(6) When required, in accordance with National legislation of Republic of Macedonia or equivalent Commission Decision 2001/618/EC, except for those countries with "IX" in column 6 "Specific conditions" of Part I of Annex 6 of Book of Rules on the procedures and checks in import and transit of live animals, aquaculture or products of animal origin, list of third countries approved for import and transit, the model veterinary health certificates or other documents accompanying the consignment with live animals, aquaculture or products of animal origin or equivalent Part I of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010. / Кога има побарување за тоа во согласност со националните прописи од областа на ветеринарно здравство на Република Македонија односно еквивалентната Одлука 2008/185/ЕЗ, освен за оние земји кои се со ознаката "IX" во колона 6 "Посебни услови" од Дел I од Прилог 6 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло односно еквивалентниот Дел I од Анекс I од Регулативата (ЕУ) Бр 206/2010.

(7) To be carried out according to the standards laid down in National legislation of Republic of Macedonia or equivalent Annex III to Commission Decision 2008/185/EC. In the case of pigs aged over four months, the test used shall be the whole virus ELISA. / Да се изврши согласно стандардите пропишани во Националните прописи од областа на ветеринарно здравство на Република Македонија односно еквивалентниот Анекс III Одлуката 2008/185/ЕЗ. Во случај на свињи постари од четири месеци, тестот кој се употребува е ELISA за цел вирус.

(8) Further requirements requested by Finland in respect of transmissible gastro-enteritis. / Понатамошни барања поставени од Финска во поглед на трансмисивен гастро-ентеритис.